

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

"Изборот на Трајче Атанасовски за градоначалник на Општина Бринбанк е од големо значење за македонската заедница и поттик во иднина Македонците да се вклучуваат во повисоките нивоа на политичкиот живот во Австралија", изјави Ицо Најдовски, секретар на Советот на македонската заедница во Викторија.

ПОВИСОКА ПОЛИТИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА НА НАШИНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА



ТРАЈЧЕ АТАНАСОВСКИ, ПРВ МАКЕДОНЕЦ ГРАДОНАЧАЛНИК ВО ВИКТОРИЈА



Трајче Атанасовски е првиот Македонец градоначалник во Викторија, Австралија. Имено, на локалните избори во сојузната држава Викторија, Трајче Атанасовски беше избран за градоначалник на Општина Бринбанк, втора по големина општина во Мелбурн. Со овој чин тој се запиша во историјата на Австралија како прв Македонец градоначалник во државата Викторија, од редовите на Лабуристичката партија. Во Општината која ќе ја раководат 11 советници има уште еден Македонец. Младиот д-р по политички

науки, Роберт Божиновски, успешно ги мина локалните избори и е вториот советник од македонско потекло. Божиновски ќе работи како советник во Кабинетот на федералниот министер за туризам, Бренден О'конор.

Изборот на Трајче Атанасовски за градоначалник на Општина Бринбанк е од големо значење за тамошните Македонци и за нивното вклучување во тамошниот политички систем.

"Изборот на Трајче Атанасовски за градоначалник на Општина Бринбанк е од големо значење за македонската заед-

ница и поттик во иднина Македонците да се вклучуваат во повисоките нивоа на политичкиот живот во Австралија", изјави Ицо Најдовски, секретар на Советот на македонската заедница во Викторија.

Новоизбраниот градоначалник на Бринбанк, 56-годишниот Трајче Атанасовски, потекнува од битолско Гнеотино. Три пати бил избран за советник во Општината, а членувал и во КУД "Јане Сандански". На овие избори добил голема поддршка од Македонците кои, според проценките, ги има околу 30.000 во Општината.